

Скопје, април 2010г.

ПОКАНА

Почитувани,

Имајќи во предвид дека Вашата ценета компанија / институција е развојно и современо ориентирана, која својот напредок го постигнува пред сè со стручниот кадар и негово континуирано професионално усовршување

Државниот Универзитет на Р Словенија, Економски факултет – Љубљана љубезно Ве поканува на претставување и презентација на:

- **Додипломски, магистерски и докторски студии во Р Словенија**
- **КОНЗОРЦИУМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ во Македонија**
- Менаџмент и организација**
 - ❖ **Финансиски менаџмент**
 - ❖ **Маркетинг менаџмент**
 - ❖ **Менаџмент за човечки ресурси (HRM)**

Презентацијата ќе се одржи на 6 мај 2010г. (четврток), 14ч. - 15ч. Скопски саем (управна зграда, Конгресен центар, кат – 1)

Програмата ќе биде претставена од страна на:

проф. д-р Маја Маковец Бренчич, продекан за меѓународен развој
проф. д-р Метка Текавчич, директор на студиумот.

Своје мислење за студиите ќе изнесат и неколкумина досегашни посдипломци.

Економски факултет–Љубљана е акредитиран од страна на Одборот за акредитација за високо образование на РМ и ги поседува двете највисоки акредитации EQUIS (ЕУ) и AACSB (САД) кои ги имаат само 55 светски најпрестижни факултети и школи за економија и бизнис. Дипломите се признати во Република Македонија, во сите земји на ЕУ и во САД.

Наставната програма на Конзорциумските магистерски студии се одвива во Скопје, идентична е како онаа во Словенија, прилагодена е за деловните луѓе, се изведува интерактивно и со акцент на практичната примена. Предавачи се професори од државниот Универзитет – Љубљана и универзитети од Холандија и САД. Вклучени се и потврдени авторитети како гости-предавачи од бизнис сферата.

Веруваме дека понудената програма на Универзитетот на Република Словенија, Економски факултет - Љубљана ќе задоволи голем дел од потребите за развој на човечките ресурси во Вашата ценета компанија / институција.

Љубезно Ве молиме, потврдете го своето присуство (или присуството на Ваш претставник) најдоцна до 05.05.2010 (среда).

Лице за контакт:

Мелита Секуловска, регионален координатор

Тел. 02/ 3218-353

Мобил. 070/ 338-570

e-mail: cisef@skopiefair.com.mk

Во очекување на Вашето присуство, упатуваме срдечен поздрав.

Со почит,